

Политика за квалитет на компанијата / Изјава на управителите

Клиентот е најважната личност за нашата компанија.

Задоволни клиенти, мотивирани вработени и долгорочен одржлив раст се декларираните цели на нашата компанија.

Со користење на мулти-годишно искуство на нашата матична компанија за производство и монтажа на вбригани пластични делови и група на склопни делови, пред се за автомобилската индустрија, ние сме добро подготвени да одговориме на квалитетот и еколошките перформанси на потребите и барањата на заинтересираните страни и нашите клиенти и од тоа да развиеме конкурентна предност.

Идентификацијата на сите вработени со прописите за квалитет, релевантните еколошки и енергетски процеси на производите во секоја фаза на процесот на производство, како и усогласеност со техничките и организациски работни чекори гарантираат за имплементација на високите барања за квалитет на нашите клиенти за нивните производи.

Заштедата на ресурсите и одговорното користење на енергијата се задачи на компанијата и заедно со избегнувањето на штета на лица и имот остваруваат безбедност кон трети лица како избегнување на загадување на животната средина и ги поставуваат приоритетите на безбедноста во работењето во понатамошните аспекти на компаниското управување.

Примерот за нашиот начин на размислување и делување е утврден од страна на внатрешните и надворешните клиенти, законските и регулаторните барања и очекувањата утврдени од општеството.

Во процесот на постојано подобрување, вработените на Инјекцион Моулдинг Прилеп ДООЕЛ го вложуваат своето стручно знаења и компетентност во следниве цели долгорочни цели на квалитет, животна средина и енергетска ефикасност – како компаниски цели и тоа во:

- **стратегија на нула грешки.**
- **квалитетно, еколошки и навремено исполнување** на барања на нашите клиентите.
- **континуирано подобрување** на производот и процесот на квалитет
- **предлози** за зголемување на продуктивноста и квалитетот како и за подобрувањето на животната средина и енергетската ефикасност
- Избегнување на **внатрешен отпад**
- **добра работна средина** – затоа негуваме кооперативен пристап, чистота и ред, како и меѓусебно почитување на сите вработени
- **сертификација на ISO систем за управување со квалитет 9001: 2015** постојано да се одржува

Сите вработени се охрабрени и воведени со посветеност и мотивација да ги извршуваат нивните работни задачи во однос на квалитетот, безбедноста, здравјето и заштитата на животната средина заради својот интерес, интересот на клиентите и во интерес на нашата компанија како и активно да учествуваат во воведениот систем за управување.

Инес Андре
Управител

Франк Михаелис
Управител